

**ВО Р. МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ СПРОВЕДУВА ОРГАНИЗИРАН СКРИНИНГ НА КАРЦИНОМ НА  
ДОЈКА, ИАКО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО И ВЛАДАТА НА РМ ДВЕ ГОДИНИ  
НАНАЗАД ИЗДВОЈУВААТ СРЕДСТВА ЗА ОВАА НАМЕНА**

<sup>1</sup>, примарна цел на јавниот здравствен сектор е да обезбеди унапредување на здравствената состојба, спречување, сузбивање и рано откривање на болести и други нарушувања на здравјето на граѓаните на Р. Македонија,

*Ракот на дојка се наоѓа на прво место по зачестеност од малигните заболувања кај женската популација во Р. Македонија и на прво место од причинителите за смртност кај жените.*

2011

*Започнувајќи од 2011 година, Министерството за здравство и Владата на РМ започнаа со планирање на мерки за организиран скрининг на рак на дојка преку спроведување на мамографско сликање без ехо преглед кај сите жени на возраст од 50 - 70 години кои во последните две години немаат направено мегографски преглед.*

2012

**- мерките за спроведување на организиран скрининг на рак на дојка предвидени во Програмата за скрининг на рак на дојка не се спроведени во текот на 2011 и 2012 година.**

---

<sup>1</sup> 32, . 43/2012

2012		2011	2011	2012
	5.000.000,00		50%	
		2.500.000,00	2.000.000,00	2012
		2.439.090,00		

2011 2012

2013

2013

- во текот на 2011 и 2012 година Министерството за здравство и Владата на РМ трошеле средства од буџетот на Програмата без притоа да има логична поткрепа и објаснување за што се потрошени овие средства кога во овој период не е спроведен планираниот скрининг.

- Програмата за скрининг на рак на дојка, од 2011 и 2012 година, не овозможува спроведување на организиран скрининг.

50 – 70

75

2

- буџетот на Програмата за скрининг на рак на дојка во 2012 година е намален 4.720.000,00 денари или за 47% во однос на 2011 година. ( 1).

- во 2012 година речиси 70% од издвоените средства во буџетот на програмата се средства за исплата на долгови за извршени услуги во 2011 година.

2011

2

2011 2012

( .1).

**Табела број 1. Преглед на вкупни планирани и реализирани средства за спроведување на организиран скрининг на рак на дојка за 2011 и 2012 година**

*Износите се прикажан во денари*

Ред. бр.	Опис	2011 година	2012 година
1.		14.720.000,00	10.000.000,00
2.	<i>(прва измена)</i>	9.720.000,00	10.000.000,00
3.	<i>(втора измена)</i>	0,00	0,00
4.		0,00	6.865.753,00
5.		0,00	0,00

**Препораки:**

1.

50 70 84 9;

2.

;

3.